

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 5

Понеделник, 05 април 2021 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
82.		83.	
Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица	2

82.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица
Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица, со површина од 0,87ха. кој граничи:

- осовина на ул.„24ти Октомври“;
- осовина на ул.„Братство и единство“;
- осовина на ул. „Васил Сурчев“; и
- осовина на ул.„Жртви на фашизмот“.

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 08.04.2021 година до 14.04.2021 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 12.04.2021 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-1927/2 Општина Струмица
01.04.2021год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

83.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ 1 во Општина Струмица, со површина од 0,87ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Андреј Манев - претставник на изготвувачот на планот, и
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавна анкета од 08.04.2021 година до 14.04.2021 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 12.04.2021 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-1927/3 Општина Струмица
01.04.2021 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.